

Службен весник

на Република Македонија

Број 162

5 ноември 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5052. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора.....	2	5058. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба ...	36
5053. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција, Исламската Република Иран и Република Азербејџан.....	3	5059. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на тендерската документација	36
5054. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	3	5060. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	36
5055. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2	3	5061. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (пречистен текст).....	36
5056. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3.....	4	5062. Правилник за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (пречистен текст)	51
5057. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.....	4	5063. Правилник за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност (пречистен текст).....	61
		5064. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	64
		5065. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	64
		5066. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	65
		5067. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	65

	Стр.		Стр.
5068. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65	5080. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
5069. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65	5081. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
5070. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66	5082. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
5071. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66	5083. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
5072. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66	5084. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
5073. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66	5085. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
5074. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	67	5086. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	70
5075. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	67	5087. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	70
5076. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	67	5088. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	70
5077. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	67	5089. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	71
5078. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	68	5090. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	71
5079. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	68	Огласен дел	1-56

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5052.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЦРНА ГОРА

I

Г. Александар Василевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора, со седиште во Подгорица.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора престанува заклучно со 31.12.2014 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 26
4 ноември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

5053.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН И РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН

I

Г. Горан Тасковски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција, Исламската Република Иран и Република Азербејџан, со седиште во Анкара.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција, Исламската Република Иран и Република Азербејџан престанува заклучно со 09.01.2015 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 27	Претседател
4 ноември 2014 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5054.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар-објект во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, кој се наоѓа на КП бр.4975 на КО Гостивар-2 на

ул.„ЈНА“ бр.141 во Гостивар, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 42 м2 и површина на балкон, логии и тераса од 4 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8405/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5055.

Врз основа на член 169, став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), а во врска со член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 2

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14).

Член 2

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2, се поништува согласно член 169, став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-9549/1 4 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

5056.

Врз основа на член 169, став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), а во врска со член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 3

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14).

Член 2

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3, се поништува согласно член 169, став 1, алинеја 2 од За-

конот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9550/1 4 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**5057.**

Врз основа на член 142 став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 36/08 и 155/10), образецот на извештајот од спроведената постапка се заменува со нов образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-36442/1 27 октомври 2014 година Скопје	Министер за финансии, Зоран Ставрски , с.р.
---	---

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Постапката се спроведува преку ЕСЈН:
7. Дали е барана согласност од Советот за јавни набавки:
8. Доколку е побарана, наведете го правниот основ и бројот на Решението со кое Советот дава согласност:

-

8. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
9. Предмет на договорот за јавна набавка:
10. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

11. Услови за учество/формални недостатоци за отфрлање на понудите

По разгледување на понудите кои се предмет на евалуација комисијата утврди дека понудите на следниве понудувачи не ги исполнуват условите за учество, односно содржат формални недостатоци и поради тоа нема да се разгледуваат во понатамошната евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за причините

12. Комисијата за јавни набавки изврши проверка на ЕСЈН со цел утврдување дали на понудувачите кои доставиле понуди им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

По извршената проверка на веб-страната на ЕСЈН, Комисијата констатира дека следниве понудувачи го изгубиле правото на учество во постапката поради тоа што им е објавена негативна референца:

Ред. бр.	Понудувач

13. Прегледот на задоцнети, повлечени, изменети и заменети понуди е наведен во Записникот од отворањето на понудите кој е составен дел на овој извештај. Согласно записникот, комисијата утврди дека понудите на следниве понудувачи се предмет на евалуација:

Ред. бр.	Понудувач

14. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка

1.	☐	најниска цена	
2.	☐	економски најповолна понуда ¹	
		_____	(____)
		_____	(____)
		_____	(____)
		_____	(____)

15. Конечно бодување и рангирање на понудите**15.1 Дел од предметот на договорот за јавна набавка²:**

Ред. бр.	Понудувач	Елемент 1	Елемент 2	Елемент 3		Вкупно бодови

16. Предлог за избор на најповолна понуда/Предлог за поништување на постапката

Врз основа на извршеното конечно бодување и рангирање на понудите, комисијата, согласно член 140 став 9 од Законот за јавните набавки, го доставува следниов предлог за избор на најповолна понуда / Врз основа на извршената евалуација на пристигнатите пријави за учество/понуди, комисијата го доставува следниов предлог за поништување на постапката:

Дел/делови	Понудувач	Законски основ и причини за поништување на постапката

17. Комисија за јавни набавки

	СОСТАВ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
1	Претседател(или заменик)		
2	Член(или заменик)		
3	Член(или заменик)		
...			

¹ Доколку е добиена согласност критериум за доделување на договорот за јавна набавка да биде економски најповолна понуда, договорниот орган е должен во Извештајот да го објасни и начинот на кој ќе бидат распределени бодовите

² Точка 15.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на договорот за јавна набавка кои се евалуирани.

ПРИЛОГ А - ОТВОРЕНА ПОСТАПКА**1. Критериуми за утврдување на способноста на понудувачите во отворена постапка****1.1 Понудувач¹:**

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
лична состојба				
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари				
потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган				
потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган				
потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;				

¹ Точка 1.1 и соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат.

потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;				
потврда дека со правосипна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.				
способност за вршење професионална дејност				
документ за регистрирана дејност, или				
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.				
(Останати документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност)				

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ	Исполнетост на минималните услови	
економска и финансиска состојба					Минимален услов	Исполнува
техничка или професионална способност						

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
стандарди за системи за квалитет				
стандарди за управување со животната средина				

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, согласно со член 140 став 3 од Законот. *(доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)*

2. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на понудувачите и дополнително побараните објаснувања, комисијата заклучи дека следните понудувачи не ги доставиле потребните документи/по барањето од комисијата не ги појасниле/дополниле документите/не ги исполниле условите за утврдување на способност наведени во тендерската документација и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неутврдување на способноста на понудувачот

3. Разгледување на техничките понуди на понудувачите

3.1. Комисијата ги разгледа техничките понуди на понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации.

3.2 Понудувач²:

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	<i>(Се наведува моделот кој понудувачот го понудил во тех.спец. пр. Компјутер Dell Inspiron Desktop 3000 Series)</i>	ДА/НЕ

3.3 Врз основа на проверка на приложените технички понуди, комисијата заклучи дека понудите на следниве понудувачи не се во согласност со дефинираните технички карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка, барањата и условите од техничките спецификации, како и во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка наведени во тендерската документација, и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на техничката понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

4. Разгледување на финансиските понуди на понудувачите

4.1 Комисијата ги разгледа следниве финансиски понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветните финансиски и други услови утврдени со тендерската документација:

4.2 Понудувач³:

Дел	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови

4.3 Врз основа на проверка на приложените финансиски понуди во поглед на цената, соодветните финансиски и други услови од понудата, комисијата утврди дека следниве понуди се неприфатливи:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на финансиската понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

5. По целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите, комисијата предлага следниве понудувачи да се поканат да учествуваат во електронската аукција/следниов понудувач да се покани да поднесе конечна цена:

5.1 Дел од предметот на договорот за јавна набавка⁴:

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг

² Точка 3.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии технички понуди се разгледуваат.

³ Точка 4.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии финансиски понуди се разгледуваат.

⁴ Точка 5.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на договорот за јавна набавка кои се евалуирани.

ПРИЛОГ Б1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ
ВО ОГРАНИЧЕНА ПОСТАПКА

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Постапката се спроведува преку ЕСЈН:
7. Дали е барана согласност од Советот за јавни набавки:
8. Доколку е побарана, наведете го правниот основ и бројот на Решението со кое Советот дава согласност:
-
-
8. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
9. Предмет на договорот за јавна набавка:
10. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

11. Услови за учество/формални недостатоци за отфрлање на пријавите за учество

По разгледување на пријавите за учество кои се предмет на евалуација комисијата утврди дека следниве пријави за учество не ги исполнуват условите за учество, односно содржат формални недостатоци и поради тоа нема да се разгледуваат во понатамошната евалуација на пријавите за учество:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за причините

12. Комисијата за јавни набавки изврши проверка на ЕСЈН со цел утврдување дали на понудувачите кои доставиле понуди им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

По извршената проверка на веб-страната на ЕСЈН, Комисијата констатира дека следниве понудувачи го изгубиле правото на учество во постапката поради тоа што им е објавена негативна референца:

Ред. бр.	Понудувач

13. Преглед на навремени и задоцнети пријави за учество

Ред. бр.	Кандидат	Навремена/задоцнета

14. Задоцнетите пријави за учество комисијата нема да ги разгледува во понатамошната постапка на утврдување на способноста на кандидатите во фазата на претквалификација во ограничената постапка и истите ќе им бидат вратени на кандидатите.

15. Критериуми за утврдување на способноста на кандидатите во прва фаза на ограничена постапка**15.1 Кандидат¹:**

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
лична состојба				
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари				
потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган				
потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган				
потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;				
потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.				

¹ Точка 15.1 и соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има кандидати чии пријави за учество се разгледуваат.

способност за вршење професионална дејност				
документ за регистрирана дејност, или				
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.				
(Останати документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност)				

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ	Исполнетост на минималните услови	
економска и финансиска состојба					Минимален услов	Исполнува
техничка или професионална способност						

Документ	Доставен	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
стандарди за системи за квалитет		
стандарди за управување со животната средина		

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, согласно со член 140 став 3 од Законот. (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

14. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на кандидатите и дополнително побараните објаснувања, комисијата заклучи дека следниве кандидати не ги доставиле потребните документи/по барањето од комисијата не ги појасниле/дополниле документите/не ги исполниле условите за утврдување на способност, и со тоа до нив нема да биде доставена писмена покана за поднесување на понуда во втората фаза:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неутврдување на способноста на кандидатот

15. Врз основа на член 73 став 1 од Законот, комисијата ја изготви следнава листа на квалификувани кандидати до кои договорниот орган ќе достави писмени покани за поднесување на понуди во втората фаза:

Ред. бр.	Кандидат	Дел/делови од предметот на договорот за јавна набавка на кој се однесува пријавата за учество

16. Комисија за јавни набавки

	СОСТАВ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
1	Претседател(или заменик)		
2	Член(или заменик)		
3	Член(или заменик)		
...			

ПРИЛОГ Б2 - ВТОРА ФАЗА НА ОГРАНИЧЕНА ПОСТАПКА

1. Договорниот орган утврди дека следниве понудувачи не постапиле по барањето на договорниот орган од поканата за поднесување на понуда и нивните понуди нема да се разгледуваат во втората фаза на ограничената постапка¹:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неразгледување на понудата

2. Разгледување на техничките понуди на понудувачите

2.1 Комисијата ги разгледа техничките понуди на понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации.

2.2 Понудувач¹:

Ред.бр.	Понудено во техничките спецификации	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	<i>(Се наведува моделот кој понудувачот го понудил во тех. спец. пр. Компјутер Dell Inspiron Desktop 3000 Series)</i>	ДА/НЕ

2.3 Врз основа на проверка на приложените технички понуди, комисијата заклучи дека понудите на следниве понудувачи не се во согласност со дефинираните технички карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка, барањата и условите од техничките спецификации, како и во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка наведени во тендерската документација, и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на техничката понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

3. Разгледување на финансиските понуди на понудувачите

3.1 Комисијата ги разгледа следниве финансиски понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветните финансиски и други услови утврдени со тендерската документација:

3.2 Понудувач²:

Дел	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови

3.3 Врз основа на проверка на приложените финансиски понуди во поглед на цената, соодветните финансиски и други услови од понудата, комисијата утврди дека следниве понуди се неприфатливи:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на финансиската понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

4. По целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите, комисијата предлага следниве понудувачи да се поканат да учествуваат во електронската аукција/следниов понудувач да се покани да поднесе конечна цена:

4.1 Дел од предметот на договорот за јавна набавка³:

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг

¹ Точка 1 се пополнува единствено во случај кога договорниот орган постапил согласно член 74 став 1 алинеја 5 од законот.

² Точка 2.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии технички понуди се разгледуваат.

³ Точка 3.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии финансиски понуди се разгледуваат.

⁴ Точка 4.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на договорот за јавна набавка кои се евалуирани.

ПРИЛОГ В1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ВО ФАЗАТА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА НА КАНДИДАТИ ВО ПОСТАПКА НА КОНКУРЕНТЕН ДИЈАЛОГ

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Дали е барана согласност од Советот за јавни набавки:
7. Доколку е побарана, наведете го правниот основ и бројот на Решението со кое Советот дава согласност:
-
8. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
9. Предмет на договорот за јавна набавка:
10. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

11. Услови за учество/формални недостатоци за отфрлање на пријавите за учество

По разгледување на пријавите за учество кои се предмет на евалуација комисијата утврди дека следниве пријави за учество не ги исполнуват условите за учество, односно содржат формални недостатоци и поради тоа нема да се разгледуваат во понатамошната евалуација на пријавите за учество:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за причините

12. Комисијата за јавни набавки изврши проверка на ЕСЈН со цел утврдување дали на понудувачите кои доставиле понуди им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

По извршената проверка на веб-страницата на ЕСЈН, Комисијата констатира дека следниве понудувачи го изгубиле правото на учество во постапката поради тоа што им е објавена негативна референца:

Ред. бр.	Понудувач

13. Преглед на навремени и задоцнети пријави за учество

Ред. бр.	Кандидат	Навремена/задоцнета

14. Задоцнетите пријави за учество комисијата нема да ги разгледува во понатамошната постапка на утврдување на способноста на кандидатите во фазата на претквалификација на кандидати во постапка на конкурентен дијалого и истите ќе бидат вратени.

15. Критериуми за утврдување на способноста на кандидатите во фазата на претквалификација на кандидати во постапка на конкурентен дијалог

15.1 Кандидат¹:

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
лична состојба				
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари				
потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган				
потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган				
потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;				
потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.				
способност за вршење професионална дејност				
документ за регистрирана дејност, или				
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.				
(Останати документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност)				

¹ Точка 15.1 и соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има кандидати чии пријави за учество се разгледуваат.

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ	Исполнетост на минималните услови	
економска и финансиска состојба					Минимален услов	Исполнува
техничка или професионална способност						

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
стандарди за системи за квалитет				
стандарди за управување со животната средина				

***Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, согласно со член 140 став 3 од Законот. (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)**

16. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на кандидатите и дополнително побараните објаснувања, комисијата заклучи дека следниве кандидати не ги доставиле потребните документи/по барањето од комисијата не ги појасниле/дополниле документите/не ги исполниле условите за утврдување на способност, и со тоа до нив нема да биде доставена писмена покана за учество во фазата на дијалог:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неутврдување на способноста на кандидатот

17. Врз основа на член 84 став 1 од Законот, комисијата ја изготви следнава листа на квалификувани кандидати до кои договорниот орган ќе достави писмени покани за учество во фазата на дијалог:

Ред. бр.	Кандидат	Дел/делови од предметот на договорот за јавна набавка на кој се однесува пријавата за учество

18. Комисија за јавни набавки

	СОСТАВ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
1	Претседател(или заменик)		
2	Член(или заменик)		
3	Член(или заменик)		
...			

ПРИЛОГ В2 - ФАЗА НА ДИЈАЛОГ СО ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО СПРОВЕДЕНАТА ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ВО ПОСТАПКА НА КОНКУРЕНТЕН ДИЈАЛОГ

1. Договорниот орган утврди дека следниве кандидати не постапиле по барањето на договорниот орган од поканата за учество во фазата на дијалог и со истите нема да се води дијалог¹:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неводење на дијалог

2. Во фазата на дијалог учествуваат следниве кандидати:

Ред. бр.	Кандидат	Број на одржани состаноци

3. Записниците од водените разговори во фазата на дијалог во постапката на конкурентен дијалог со секој од избраните кандидати се дадени во прилог на извештајот и се негов составен дел.

4. Врз основа на водените разговори со избраните кандидати во фазата на дијалог во постапката на конкурентен дијалог договорниот орган го идентификуваше најсоодветното решение кое одговара на потребите на договорниот орган согласно описната документација. Договорниот орган констатира дека фазата на дијалог со избраните кандидати со тоа е завршена и за тоа ги информираше избраните кандидати во фазата на претквалификација и до истите достави покани за поднесување на понуди во рок од _____ (дена) да поднесат понуда врз основа на избраното решение во фазата на дијалог.

¹ Точка 1 се пополнува единствено во случај кога договорниот орган постапил согласно член 85 став 1 алинеја 3 од законот.

ПРИЛОГ ВЗ - ФАЗА НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ПОСТАПКА НА КОНКУРЕНТЕН ДИЈАЛОГ**1. Разгледување на техничките понуди на понудувачите**

1.1. Комисијата ги разгледа техничките понуди на понудувачите во врска со условите и барањата од тендерската документација.

1.2 Врз основа на проверка на приложените технички понуди, комисијата заклучи дека понудите на следниве понудувачи не се во согласност со дефинираните технички карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка, барањата и условите од тендерската документација, како и во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка наведени во тендерската документација, и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на техничката понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

2. Разгледување на финансиските понуди на понудувачите

2.1 Комисијата ги разгледа следниве финансиски понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветните финансиски и други услови утврдени со тендерската документација:

2.2 Понудувач¹:

Дел	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови

2.3 Врз основа на проверка на приложените финансиски понуди во поглед на цената, соодветните финансиски и други услови од понудата, комисијата утврди дека следниве понуди се неприфатливи:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на финансиската понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

¹ Точка 2.2 и соодветната табела ги повторува онолку пати колку што има понудувачи чии финансиски понуди се разгледуваат.

ПРИЛОГ Г1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ СО ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Постапката се спроведува преку ЕСЈН:
7. Дали е барана согласност од Советот за јавни набавки:
8. Доколку е побарана, наведете го правниот основ и бројот на Решението со кое Советот дава согласност:

-

8. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
9. Предмет на договорот за јавна набавка:
10. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

11. Услови за учество/формални недостатоци за отфрлање на пријавите за учество

По разгледување на пријавите за учество кои се предмет на евалуација комисијата утврди дека следниве пријави за учество не ги исполнуват условите за учество, односно содржат формални недостатоци и поради тоа нема да се разгледуваат во понатамошната евалуација на пријавите за учество:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за причините

12. Комисијата за јавни набавки изврши проверка на ЕСЈН со цел утврдување дали на понудувачите кои доставиле понуди им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

По извршената проверка на веб-страната на ЕСЈН, Комисијата констатира дека следниве понудувачи го изгубиле правото на учество во постапката поради тоа што им е објавена негативна референца:

Ред. бр.	Понудувач

13. Преглед на навремени и задоцнети пријави за учество

Ред. бр.	Кандидат	Навремена/задоцнета

14. Задоцнетите пријави за учество Комисијата нема да ги разгледува и истите ќе им бидат вратени на кандидатите.

15. Критериуми за утврдување на способноста на кандидатите во постапката со преговарање со претходно објавување на оглас

15.1 Кандидат¹:

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
лична состојба				
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари				
потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган				
потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган				
потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;				
потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.				
способност за вршење професионална дејност				
документ за регистрирана дејност, или				
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.				
(Останати документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност)				

¹ Точка 15.1 и соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има кандидати чии пријави за учество се разгледуваат.

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ	Исполнетост на минималните услови	
економска и финансиска состојба					Минимален услов	Исполнува
техничка или професионална способност						

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
стандарди за системи за квалитет				
стандарди за управување со животната средина				

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, согласно со член 140 став 3 од Законот. (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

16. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на кандидатите и дополнително побараните објаснувања, комисијата заклучи дека следниве кандидати не ги доставиле потребните документи/по барањето од комисијата не ги појасниле/дополниле документите/не ги исполниле условите за утврдување на способност, и со тоа до нив нема да биде доставена писмена покана за поднесување на понуда во фазата на преговарање:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неутврдување на способноста на кандидатот

17. Врз основа на член 93 став 2 од Законот, комисијата ја изготви следнава листа на квалификувани кандидати до кои договорниот орган ќе достави писмени покани за поднесување на првични понуди во фазата на преговарање:

Ред. бр.	Кандидат	Дел/делови од предметот на договорот за јавна набавка на кој се однесува пријавата за учество

18. Комисија за јавни набавки

	СОСТАВ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
1	Претседател(или заменик)		
2	Член(или заменик)		
3	Член(или заменик)		
...			

ПРИЛОГ Г2 - ФАЗА НА ПРЕГОВАРАЊЕ ВО ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ СО ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

1. Договорниот орган утврди дека следниве кандидати не постапиле по барањето на договорниот орган од поканата за поднесување на првична понуда во фазата на преговарање и со истите нема да се пристапи кон водење на преговори¹:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неводење на преговори

2. Во фазата на преговарање учествуваат следниве кандидати:

Ред. бр.	Кандидати	Број на одржани состаноци

3. Записниците од водените преговори со секој од избраните кандидати се дадени во прилог на извештајот и се негов составен дел.

4. Врз основа на водените преговори со избраните кандидати во фазата на преговарање видно од записниците истите изјавија дека нивната првична понуда не може повеќе да се подобри. Договорниот орган по извршената евалуација на најповолната техничка и финансиска понуда ќе побара од кандидатот кој понудил најповолни услови во текот на преговорите и чија што понуда е најдобро рангирана, резултатот од преговорите да го потврди со поднесување на конечна понуда која е дадена во прилог.

¹ Точката 1 се пополнува единствено во случај кога договорниот орган постапил согласно член 96 став 1 алинеја 4 од законот.

ПРИЛОГ Д - ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

1. Договорниот орган достави покана за доставување на понуда во постапката со преговарање без претходно објавување на оглас до следниве кандидати:

Ред. бр.	Кандидат	Дел/делови од предметот на договорот за јавна набавка за кој е доставена понуда

2. Критериуми за утврдување на способноста на кандидатите во постапката со преговарање без претходно објавување на оглас**2.1. Кандидат¹:**

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
лична состојба				
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари				
потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган				
потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган				
потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;				
потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;				
потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.				

¹ Точка 2.1 и соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има кандидати кои се јавиле на поканата за доставување на понуда.

способност за вршење професионална дејност				
документ за регистрирана дејност, или				
доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.				
(Останати документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност)				

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ	Исполнетост на минималните услови	
економска и финансиска состојба					Минимален услов	Исполнува
техничка или професионална способност						

Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ
стандарди за системи за квалитет				
стандарди за управување со животната средина				

Останати документи за утврдување на способноста				
Документ	Доставен	Комплетен	Валиден	Објаснување за валидноста/невалидноста на доставениот документ

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, согласно со член 140 став 3 од Законот. (доколку документите се комплетни и валидни наведено се брише)

3. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на кандидатите и дополнително побараните објаснувања, Комисијата заклучи дека следните кандидати не ги доставиле потребните документи/по барањето од комисијата не ги појасниле/дополниле документите/не ги исполниле условите за утврдување на способност и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во фазата на преговарање:

Ред. бр.	Кандидат	Образложение за неутврдување на способноста на кандидатот

4. Во фазата на преговарање учествуваат следниве кандидати:

Ред. бр.	Кандидат	Број на одржани состаноци

5. Записниците од водените преговори со секој од кандидатите се дадени во прилог на извештајот и се негов составен дел.

6. Врз основа на водените преговори со кандидатите во фазата на преговарање видно од записниците истите изјавија дека нивната првична понуда не може повеќе да се подобри. Договорниот орган по извршената евалуација на најповолната техничка и финансиска понуда ќе побара од кандидатот кој понудил најповолни услови во текот на преговорите и чија што понуда е најдобро рангирана, резултатот од преговорите да го потврди со поднесување на конечна понуда која е дадена во прилог на извештајот.

ПРИЛОГ Г - ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

1. Доставени изјави со кои понудувачите ја потврдуваат својата способност:

Ред. бр.	Понудувач	Доставена/недоставена	Комплетна/некомплетна	Валидна/невалидна и образложение за невалидноста

2. Комисијата за јавни набавки изврши проверка на ЕСЈН со цел утврдување дали на понудувачите кои доставиле понуди им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

По извршената проверка на веб-страната на ЕСЈН, Комисијата констатира дека следниве понудувачи го изгубиле правото на учество во постапката поради тоа што им е објавена негативна референца:

Ред. бр.	Понудувач

3. Разгледување на техничките понуди на понудувачите

3.1 Комисијата ги разгледа техничките понуди на понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации.

3.2 Понудувач¹:

Ред. бр.	Понудено во техничките спецификации	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	(Се наведува моделот кој понудувачот го понудил во тех. спец. пр. Компјутер Dell Inspiron Desktop 3000 Series)	ДА/НЕ

3.3 Врз основа на проверка на приложените технички понуди, заклучи дека следниве технички понуди не се во согласност со наведеното во поедноставената тендерска документација, и со тоа истите нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на техничката понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

4. Разгледување на финансиските понуди на понудувачите

4.1 Комисијата ги разгледа следниве финансиски понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветните финансиски и други услови утврдени со поедноставената тендерска документација:

¹ Точка 3.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии технички понуди се разгледуваат.

4.2 Понудувач²:

Дел	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови

4.3 Врз основа на проверка на приложените финансиски понуди во поглед на цената, соодветните финансиски и други услови од понудата, комисијата утврди дека следниве понуди се неприфатливи:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на финансиската понуда или дел од предметот на договорот за јавна набавка

5. По целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите, комисијата предлага следниве понудувачи да се поканат да учествуваат во електронската аукција/следниов понудувач да се покани да поднесе конечна цена:

5.1 Дел од предметот на договорот за јавна набавка³:

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг

² Точка 4.2 се повторува онолку пати колку што има понудувачи чии финансиски понуди се разгледуваат.

³ Точка 5.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на договорот за јавна набавка кои се евалуирани.

ПРИЛОГ Е – ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКОТ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА АУКЦИЈА¹

¹ Овој извештај автоматски го генерира ЕСЈН

ПРИЛОГ Ж - ДОПОЛНИТЕЛНО ПОБАРАНИ ПОДАТОЦИ, ОБЈАСНУВАЊА И ДОКУМЕНТИ

1. Дел од текот на постапката(фаза од постапката) за доделување на договорот за јавна набавка во кој договорниот орган бара од понудувачот/кандидатот да достави дополнително објаснување или документи:

_____.

2. Основ: _____.

Побарани дополнителни податоци, објаснувања или документи			
Ред. бр.	Понудувач/кандидат	Опис на побараните дополнителни податоци, објаснувања или документи	Доставено во предвидениот рок

ПРИЛОГ 3 - ПОНУДЕНИ АЛТЕРНАТИВНИ ПОНУДИ**1. Понудувач¹:**

Дел	Опис на алтернативната понуда, односно алтернативното понудено техничко решение

¹ Точка 1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи кои поднеле алтернативни понуди.

ПРИЛОГ S - НЕВООБИЧАЕНО НИСКА ЦЕНА

Објаснување и докази за оправдување на цената на понудата			
Ред. бр.	Понудувач	Доставено објаснување и докази во предвидениот рок	Образложение за прифатливоста, односно причини за неприфатливоста на објаснувањето и доказите

ПРИЛОГ И

Извештај на надворешните стручни лица ангажирани во работата на комисијата во врска со техничките, финансиските и другите работи при евалуација на понудите

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Постапката се спроведува преку ЕСЈН:
7. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
8. Предмет на договорот за јавна набавка:
9. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

Потпис на надворешниот член на комисијата

ПРИЛОГ Ј

Забелешки од членовите на комисијата кои не се согласуваат со предлогот за избор на најповолна понуда

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Постапката се спроведува преку ЕСЈН:
7. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
8. Предмет на договорот за јавна набавка:
9. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

Забелешки на членот на комисијата кој не се согласува со предлогот за избор на најповолна понуда ¹		
Име и презиме	Место во комисијата	Датум на доставување и потпис
Дадени забелешки		

¹ Табелата се повторува онолку пати колку што има членови на комисијата кои имаат забелешки на предлогот за избор на најповолна понуда.

ПРИЛОГ К

Образложение на Комисијата за причините за спроведување на постапката со преговарање со и без претходно објавување на оглас и за начинот на нејзиното спроведување

1. Договорен орган:
2. Архивски број на одлуката за јавна набавка:
3. Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка:
4. Вид на договор за јавна набавка:
5. Постапката се спроведува како групна набавка:
6. Број на огласот за доделување на договорот за јавна набавка:
7. Предмет на договорот за јавна набавка:
8. Проценета вредност на договорот за јавна набавка:

Потписи на членовите на комисијата

ПРИЛОГ Л – БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА/ДЕПОНИРАНИ СРЕДСТВА

Проверка на исполнетоста на условот за доставување банкарска гаранција на понудата								
Ред. бр.	Понудувач	Барана вредност на банкарската гаранција/депонирани средства во тендерската документација		Доставена банкарска гаранција	Банка која ја издава банкарската гаранција	Вредност на доставената банкарска гаранција/депонирани средства од страна на понудувачот		Дали вредноста на доставената банкарска гаранција/депонирани средства е во рамки на бараното
		Процент	Износ			Износ		
				ДА/НЕ				ДА/НЕ

5058.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА**

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба („Службен весник на Република Македонија“ број 71/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-36443/1
27 октомври 2014 година Министер за финансии,
Скопје **Зоран Ставрски, с.р.**

5059.

Врз основа на член 32 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СОДРЖИНАТА НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Во Правилникот за содржината на тендерската документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/08) во членот 2 став (1) по алинејата 24 се додаваат две нови алинеи 25 и 26 кои гласат:

- изјава за сериозност на понудата;
- изјава за независна понуда.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-36445/1
27 октомври 2014 година Министер за финансии,
Скопје **Зоран Ставрски, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

5060.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 3.11.2014 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Љиљана Петровска, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението влегува во сила со денот на донесување то – 3.11.2014 година.

Бр. 07-1667/2	Судски совет
3 ноември 2014 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Александра Зафировска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

5061.

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 22.10.2014 година, утврди пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност. Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 88/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на

РМ⁴ број 4/2012) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ⁴ број 84/2014).

Бр. 03-1751/2
22 октомври 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање).

Член 2

(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот; податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори; податоци за претходно издадените хартии од вредност на издавачот и податоци за емисијата на хартии до вредност/продажбата на сопствени акции.

(2) Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека емисијата е во согласност со закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.

(3) Во случај на продажба на сопствени акции Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека акциите се стекнати согласно закон и актите на друштвото и нивната продажба е согласно закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.

(4) Барањето и документацијата што ја изготвува подносителот на барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Член 3

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат на издавачот и потпишан на секоја страница од лицето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот задолжително ги содржи сите пропишани податоци. Доколку образецот се поднесува во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хартии од вредност издавачот задолжително ја доставува и документацијата пропишана со член 27 став (1) од Законот за хартии од вредност и доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за издавање хартии од вредност согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

(4) Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог кон барањето се доставува и документот согласно кој се стекнуваат хартиите од вредност. На пример: при внесување непаричен влог во друштвото - се доставува проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку се издаваат акции во постапка на присоединување - се доставува Спогодбата за присоединување; доколку се исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот календар, итн.

(5) Во случај на приватна понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите во акционерското друштво, а кои се поединечно именувани во актот за издавање на хартии од вредност, во прилог кон Барањето издавачот доставува и:

- изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална, и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата деловно, управувачки или капитално поврзани или се во сродство со него/неа, не поседува акции во друштвото кое врши приватна понуда на хартии од вредност на денот на донесување на одлуката за емисија на акции односно продажба на сопствени акции, како и на денот на поднесување на барањето до Коми-

сијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции во истото друштво до денот на одлучување по барање-то од страна на Комисијата за хартии од вредност;

- известување дали и во какви договорни или должничко-доверителски односи се наоѓа издавачот со физичкото/ите или правното/ите лице/а за кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда, односно се наоѓал издавачот на денот на донесување на Ак-тот/одлуката за отуѓување/продажба на сопствени ак-ции;

- преглед на побарувањата и обврските од билансот на состојба на издавачот со правното/ите лице/а на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на ак-ции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда спрема издавачот и тоа аналитичка картица за периодот за кој е изготвен последниот ревидиран фи-нансиски извештај или годишна сметка и аналитичка картица за периодот од почетокот на наредната делов-на година до денот на одржување на собранието на ак-ционери на кое е донесена одлуката за емисија на ак-ции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда;

- ревидирани финансиски извештаи или годишни сметки за претходната година на правното/ите лице/а на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на при-ватна понуда и

- тековна состојба Централен регистар на Републи-ка Македонија на правното/ите лице/а на кое/и е наме-нета приватната понуда за емисија на акции/продажба-та на сопствени акции по пат на приватна понуда.

(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за институционален инвеститор, во прилог кон Барањето издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот купувач на кого е наменета приватна понуда е институ-ционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од За-конот за хартии од вредност, односно дека е банка, осигурително друштво, отворен и затворен инвести-циски фонд или пензиски фонд и друштво за управува-ње со отворен и затворен инвестициски или пензиски фонд, централни банки, национални влади и органи на локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, друштво, чии подружници се финансиски институции од групата на институционални инвеститори во смисла на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вред-ност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото со најмалку 70%.

(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност во случај на заем што се транс-формира во влог во друштвото во постапка на зголе-мување на основната главнина на друштвото кога зае-мот е даден од страна на единствениот акционер на друштвото, до Комисијата се доставуваат следните до-кументи:

- договор за заем даден исклучиво од единственти-от акционер на издавачот;

- договор за трансформација на заем во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина;

- одлука за трансформација на заем во влог во друштвото во постапката за зголемување на основната главнина на друштвото;

- извештај од овластен проценител за проценка на заемот што се трансформира во влог во друштвото во постапката на зголемување на основната главнина;

- изјава од одговорното лице на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани со Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на из-давачот“ кој е составен дел на овој правилник;

- изјава од единствениот акционер на издавачот за-верена кај нотар која ги содржи податоците пропишани со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице на единствениот акционер на издавачот, – за правно лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од единствениот акционер на издавачот – физичко лице“ – за физичко лице.

Член 4

(1) Врз основа на податоците и документите од член 3 од овој Правилник, Комисијата одлучува по Ба-рањето, односно во рок од 15 календарски дена донесу-ва решение со кое го одобрува или одбива барањето за приватна понуда, сметано од денот на доставување на барањето.

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-редно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. До-колку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-пката поведена по истото.

Член 5

Со влегувањето во сила на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање хар-тии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 21.2.2001 година („Службен весник на Република Ма-кедонија“ бр.16/2001).

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-то објавување во „Службен весник на Република Маке-донија“.

ОБРАЗЕЦ: Б-III**Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност**

Напомена: Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина, и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото. Издавачот е должен да ги обезбеди сите податоци што се припишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема да се разгледува.

I	Податоци за издавачот:	
1.	основни податоци за издавачот:	
	1.1. фирма и седиште:	
	1.2. правна форма:	
	1.3. адреса:	
	1.4. телефон:	
	1.5. интернет страница:	
	1.6. датум на основање:	
	1.7. матичен број:	
	1.8. број на решение од трговскиот регистар:	
	1.9. број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа, во случај кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:	
	1.10. претежна дејност според регистрација:	

2.	податоци за капиталот на издавачот:	состојба на денот на последната годишна сметка: <i>датум:</i>	состојба по промени што настанале по изготвување на последната годишна сметка: <i>датум:</i>
	2.1. вкупен капитал:		
	- запишан капитал:		
	- премии на емитирани акции:		
	- сопствени акции:		
	- резерви; - акумулирана добивка:		
	- пренесена загуба:		
	- добивка за годината:		
	- загуба за годината:		
	2.2. вкупен број на хартии од вредност:		
	- обични акции:		
	- приоритетни партиципативни акции:		
	- приоритетни кумулативни акции:		
	- други (доколку издавачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени) :		

	2.3. права од хартиите од вредност:		
	– обични акции:		
	– приоритетни партиципативни акции:		
	– приоритетни кумулативни акции:		
	– други (доколку издавачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени):		
	2.4. акционери кои учествуваат со повеќе од 5% во основната главнина на издавачот:	акционер:	број и процент род на акции во основна главнина:
	2.5. пазар на кој се тргува со хартиите од вредност:		
3.	Анализа на финансиското работење на издавачот со состојба на 31. декември за претходните две години:	(напомена: -за друштвата кои по закон се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од ревидираните финансиски извештаи или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен претис на истите и -за друштвата кои по закон не се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од годишната сметка или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен претис на истите)	

	3.1. извештаи на овластен ревизор/извештаи од годишната сметка:		
	3.2. (не) ревидирани биланси на успех:		
	3.3. (не) ревидирани биланси на состојба:		
4.	Исплатена дивиденда	претходна година:	последна година:
	4.1 на обични акции:		
	4.2 на приоритетни партиципативни акции:		
	4.3. на приоритетни кумулативни акции:		
	4.4. други:		
II	Податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори: (основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на трговското друштво/ за членовите на управниот и надзорниот одбор, одборот за ризик, одборот за ревизија и работоводниот орган на банката, односно надлежните органи на штедилницата/ за членовите на надлежните органи за управување и надзор соодветно според видот на издавач)	<i>НАПОМЕНА: графите за податоците за одделните членови на надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори односно на соодветните органи на управување на друштвото – издавач на хартии од вредност ископирајте ги и пополнете ги за секој одделен член на одборот</i>	
1.	надзорен одбор / неизвршни членови на одбор на директори:		
	1.1. Член А		
	– име и презиме, датум на раѓање:		

	– работно искуство и мандат со кој ја остварува сегашната функција			
	– сопствено учество во капиталот на друштвото:			
	– член е на следните управни одбори на други друштва (во случај да не е член во други управни одбори – се пополнува дека не е член на други управни одбори) :			
	– акционер е во следните акционерски друштва (фирма и седиште на друштвото, со кој износ и кој вид на акции) :			
	– (не) осудуваност за кривични дела од областа на финансиското работење и судски постапки во тек во однос на финансиското работење			
	1.2. Член Б			
2.	управен одбор / извршни членови на одбор на директори: 2.1. Член А;			
3.	лице одговорно да го застапува друштвото пред трети лица:			
	3.1. Член А;			
III	Податоци за претходно издадените хартии од вредност:	НАПОМЕНА: по потреба да се додаваат колони за секоја одделна емисија		
		I (основачка)	II емисија	III емисија
1.	редослед на емисијата на хартии од вредност			

2.	број на хартии од вредност одобрени од Комисијата и понудени за продажба, вкупно и по одделни родови и класи			
3.	број на продадени хартии од вредност, вкупно и по одделни родови и класи			
4.	вкупна номинална вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
5.	вкупна продажна вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
6.	апсолутна вредност (износ) на основната главнина по реализацијата на емисијата на хартии од вредност			
7.	состојба на основната главнина (број на издадени хартии од вредност) по реализацијата, вкупно и по родови и класи на хартии од вредност			
8.	податоци за извршени конверзии на хартиите од вредност од еден во друг род односно од една во друга класа	(напомена: податоците се даваат во случај кога имало конверзија)		
9.	други податоци во врска со издадените хартии од вредност (пр. промена на номинална вредност; промена на правата, повлекување на акции, спојување на акции, поделба на акции итн.)	(напомена: податоците се даваат во случај да имало промени кои се однесуваат на хартиите од вредност на издавачот)		

IV	Податоци за емисијата на хартиите од вредност /за продажбата на сопствени акции:	
1.	Број и датум на актот за издавање на хартии од вредност / продажба на сопствени акции донесен од надлежниот орган на издавачот	
2.	бројот на хартии од вредност што се издаваат/ бројот на сопствени акции што се нудат за продажба по одделни родови и класи:	
3.	номинална вредност на одделните хартии од вредност што се издаваат/ на сопствените акции што се нудат за продажба:	
4.	продажна цена на хартиите од вредност што се издаваат/ на сопствените акции што се нудат за продажба:	
5.	обем на емисијата/ на продажбата на сопствени акции (продажна вредност) :	
6.	намена на средствата што ќе се приберат од продажбата на хартиите од вредност (да се наведе за кои цели ќе бидат искористени средствата) :	
7.	права што ги даваат хартиите од вредност што се издаваат/ сопствените акции што се нудат за продажба:	
8.	начин на исплата на дивиденда / камата од хартиите од вредност:	

9.	време и начин (постапка) на купување на хартиите од вредност (доколку хартиите од вредност се уплаќаат во пари – да се наведат жиро сметките на кои ќе се врши уплатата);	
10.	рокот за купување на хартиите од вредност:	
11.	депозитар во кој ќе се регистрираат хартиите од вредност:	
12.	преносливост на хартијата од вредност:	
13.	место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето на хартии од вредност/за продажбата на сопствени акции:	
14.	дневен весник во кој ќе биде објавено соопштението за приватната понуда:	
15.	други информации во врска со емисијата на хартии од вредност/ продажбата на сопствени акции:	<i>пр. идентитет на купувачите при приватна понуда на ХВ, податоци за заемот/ите што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер, износ на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог според сметководствената евиденција на издавачот на денот на поднесување на барањето, податоци за овластениот проценител кој извршил проценка на побарувањата на единствениот акционер односно на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог, вредност на заемите што се трансформираат во влог според Извештајот на овластениот проценител и сл.</i>

16.	прилози:	Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог кон барањето се доставува и документот согласно кој се стекнуваат хартиите од вредност. На пример при внесување непаричен влог во друштвото – се доставува проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку се издаваат акции во постапка на присоединување – се доставува Спогодбата за присоединување; доколку се исплатува дивиденда во акции – се доставува Одлуката за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот календар, итн.
V	Изјава од одговорното лице (т.е. одговорните лица) на издавачот:	
	(напомена: изјавата од соседната графа се дава во случај на емисија на хартии од вредност)	“Под полна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека емисијата е во согласност со закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.”
	(напомена: изјавата од соседната графа се дава во случај на продажба на сопствени акции)	“Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека акциите се стекнати согласно Закон и актите на друштвото и нивната продажба е согласно Закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.”
VI	Датум на изготвување на барањето:	
VII	Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на издавачот односно квалификуван дигитален сертификат	

Образец И-ОП-И: Изјава од одговорното лице на издавачот

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Обврските евидентирани во сметководствената евиденција на издавачот по основ на заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од единствениот акционер на издавачот – _____, со состојба на ден _____
(назив, седиште и МБ на единствениот акционер на издавачот) (на денот на поднесување на барањето)
изнесуваат _____;
(износ во денари)

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер на издавачот нема да биде вратен на единствениот акционер на издавачот во пари, туку на единствениот акционер по добивање одобрение од Комисијата за хартии од вредност на РМ за износот од _____ денари што е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од единствениот акционер на издавачот, ќе му бидат издадени акции согласно _____.

(назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот)

односно квалификуван дигитален сертификат)

Образец И-ОЛ-ЕАИ: Изјава од одговорното лице на единствениот акционер на издавачот

Јас, _____ на _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши) (назив, седиште и МБ на единствениот акционер на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од нас како единствен акционер на издавачот - _____ заклучно со _____
(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ не ни е вратен;
(денот на поднесување на барањето)

- Согласно сме за износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од нас како единствен акционер на издавачот - _____ да ни бидат _____
(назив, седиште и МБ на издавачот)

издадени _____ акции согласно _____.
(број и род на акциите) (назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(печат и потпис на одговорното лице на

единствениот акционер на издавачот

односно квалификуван дигитален сертификат)

Образецот И-ФЛ-ЕАИ: Изјава од единствениот акционер на издавачот – физичко лице

Јас, _____,

(име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од мене како единствен акционер на издавачот - _____ заклучно со

(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ не ми е вратен;

(денот на поднесување на барањето)

- Согласно сум за износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од мене како единствен акционер на издавачот - _____ да ми бидат издадени

(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ акции согласно _____.

(број и род на акциите)

(назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(потпис на единствениот акционер на издавачот

односно квалификуван дигитален сертификат)

5062.

Врз основа на член 190 и член 13 став (3) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 22.10.2014 година, утврди пречистен текст на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. Пречистениот текст на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда ги опфаќа: Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на РМ“ број 147/2010) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на РМ“ број 81/2014)

Бр. 03-1752/2
22 октомври 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (во натамошниот текст: Правилник) се уредува содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.

**Барање за одобрение за издавање
на хартии од вредност по пат на јавна понуда**

Член 2

(1) Барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (во понатамошниот текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесува издавачот на хартии од вредност (во понатамошниот текст: издавачот).

(2) Барање до Комисијата може да поднесе и овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност: брокерска кука, банка или подружница на странска банка кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата (во понатамошниот текст: овластено правно лице) за вршење на услугите од член 94 став 1 точка г и член 94 став 1 точка д од Законот за хартии од вредност, кое има склучено договор со издавачот за вршење на активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност и договор за соработка со издавачот, со кој издавачот го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластена берза.

Содржина на Барањето

Член 3

(1) Барањето ги содржи следните податоци:
- основни податоци за издавачот;
- основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на издавачот;
- податоци за деловното работење на издавачот;

- основни податоци за хартиите од вредност што се издаваат и

- податоци за намената на средствата од емисијата на хартии од вредност.

(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски, уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно пополнет.

(3) Издавачот на хартии од вредност поднесува “Барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда” во форма и содржина пропишана со Образецот Б-ЈП, кој е составен дел на овој Правилник.

(4) Составен дел на барањето е и „Изјава“ дадена од лицето овластено да го застапува издавачот која се поднесува во форма и содржина пропишана со Образецот И-Б-ЈП кој е составен дел на овој Правилник.

(5) Одредбите кои се однесуваат на содржината на Барањето соодветно се применуваат и кога се бара одобрување на продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.

(6) Доколку предмет на одобрување е продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда за составен дел на барањето се и „Дополнителни податоци кон барањето одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда“ кои се поднесуваат во форма и содржина пропишана со Образецот ДП-Б-ЈП кој е составен дел на овој Правилник.

(7) Барањето содржи печат на издавачот и потпис на лицето што го застапува издавачот. Доколку издавачот склучил договор со овластено правно лице за вршење активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, Барањето содржи печат на овластеното правно лице и потпис на лицето што го застапува овластеното правно лице.

(8) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Постапување по барањето

Член 4

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе комплетно барање заедно со целокупната документација која се поднесува кон Барањето пропишана со Законот за хартии од вредност и правилниците кои произлегуваат од него.

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.

Член 5

Со влегувањето во сила на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда и Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 21.2.2001 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2001).

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на негово објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Прилог 1: Образец: Б-ЈП

ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

**БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА**

Врз основа на член 9, член 12 и член 13 од Законот за хартии од вредност,
издавачот на хартиите од вредност _____

(назив на издавачот)

односно овластеното правно лице кое има склучено договор со издавачот за
вршење на активностите за негова сметка потребни за успешна јавна понуда на
хартии од вредност (доколку издавачот на хартии од вредност склучил таков
договор) и договор за соработка со издавачот, со кој издавачот го овластува да го застапува
во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената
берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда
што се запишуваат преку овластена берза _____

(назив и седиште на овластеното правно лице)

поднесува Барање за одобрение за издавање на _____ од

(број, вид, род и класа на хартиите од вредност)

_____ емисија по пат на јавна понуда на _____
(редослед на емисијата) (назив на издавачот)

1. Основни податоци за издавачот

1.1. назив и седиште на издавачот на хартии од вредност:

1.2. датум на основање:

- 1.3. број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа, во случај кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:
- 1.4. број на решението за упис во трговскиот регистар:
(бројот на решението за упис на издавачот во судскиот односно трговскиот регистар и бројот на решението за упис во трговскиот регистар со кое издавачот е усогласен со соодветниот закон врз основа на кој е основан и работи)
- 1.5. висина на основната главнина на издавачот:
- 1.6. име и презиме на лицето кое го застапува издавачот на хартии од вредност:
- 1.7. име и презиме на лицето одговорно за изготвување на правните податоци во врска со проспектоот:
- 1.8. име и презиме на лицето одговорно за изготвување на финансиските податоци во врска со проспектоот:
- 1.9. овластено лице за контакт со Комисијата за хартии од вредност

име и презиме _____
адреса на живеење _____
телефонски број _____
е-маил _____

2. Основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на издавачот

(основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на трговското друштво/ за членовите на управниот и надзорниот одбор, одборот за ризик, одборот за ревизија и рабoтoвoднoтoгo орган на банката, односно надлежните органи на штедилницата/ за членовите на надлежните органи за управување и надзор соодветно според видот на издавач)

- 2.1. Име и презиме, датум на раѓање:
- 2.2. Работно искуство, мандат во кој ја остварува сегашната функција:
- 2.3. (не) осудуваност за кривични дела од областа на финансиското работење и судски постапки во тек во однос на финансиското работење:
- 2.4. сопствено учество во капиталот на друштвото:
- 2.5. дали лицата се членови на управни одбори во други друштва, во кои друштва и со колкав мандат:
- 2.6. дали лицата се сопственици на капитал во други друштва, со кој износ и кој вид на акции:

(податоците од точка 2.1. до точка 2.5. се даваат за секој член на соодветните органи на издавачот поединечно)

3. Податоци за деловното работење на издавачот:

(Детални податоци за деловното работење на издавачот односно податоци за тековната и развојна деловна политика на издавачот)

4. Основни податоци за хартиите од вредност што се издаваат

4.1. Општи податоци за хартиите од вредност

4.1.1 број и датум на актот за издавање на хартиите од вредност:

- 4.1.2. број, вид, род и класа на хартиите од вредност:
- 4.1.3. номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечно и вкупната номинална вредност на емисијата):
- 4.1.4. цената по која се нудат хартиите од вредност (продажната цена) и критериумите кои се земени предвид при утврдување на истата, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор;
- 4.1.5. обем на емисијата (вкупна продажна вредност на емисијата):
- 4.1.6. рокот за запишување и купување на хартиите од вредност:
- 4.1.7. податоци за овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица – членки на овластената берза и овластен депозитар каде ќе се врши запишување и продажба на хартиите од вредност и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност:
- (адреса на просториите на овластените правни лица – членки на овластената берза и овластен депозитар каде ќе се врши запишувањето и продажбата на хартиите од вредност)
- (од _____ до _____ часот, работни денови во неделата: _____)
- 4.1.8. времето и начин (постапка) на запишување на хартиите од вредност утврдени согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор:

- 4.1.9. начин на плаќање на хартиите од вредност утврдени согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор:
- 4.1.10. постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените:
- 4.1.11. времето и начинот на предавањето на хартиите од вредност:
- 4.1.12. преносливост на хартиите од вредност:
- 4.1.13. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето на хартиите од вредност:
- 4.1.14. други информации во врска со емисијата на хартии од вредност.

4.2. Основни податоци за сопственичките хартии од вредност

(се пополнува во случај кога се издаваат сопственички хартии од вредност)

- 4.2.1. родот и класата на сопственичките хартии од вредност:
- 4.2.2. правата што произлегуваат од сопственичките хартии од вредност:
- 4.2.3. начин на исплата на дивиденда од хартиите од вредност:

4.3. Основни податоци за должничките хартии од вредност

(се пополнува во случај кога се издаваат должнички хартии од вредност)

- 4.3.1. вид на должничките хартии од вредност
- 4.3.2. правата што произлегуваат од должничките хартии од вредност:
- 4.3.3. серија на должничките хартиите од вредност:
- 4.3.4. висина на каматна стапка, начин на пресметување и исплата на истата:
- 4.3.5. роковите на исплата на номиналната вредност на должничките хартии од вредност и каматата:
- 4.3.6. процентот на учество на емисијата на должнички хартии од вредност во основната главнина и во главнината на издавачот:
- 4.3.7. податоци за гарантот, доколку емисијата има гарант

5. Податоци за намената на средствата од емисијата на хартии од вредност.

(Детални податоци за намената на средствата од емисијата на хартии од вредност односно целта поради која се издаваат хартиите од вредност)

6. Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор бр. _____ од _____ за вршење активности за сметка на издавачот потребни за
(ден, месец, година)
успешна јавна понуда на хартии од вредност **без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност / со задолжителен откуп на**

непродадените хартии од вредност (доколку има склучено таков договор) и/или договор за соработка со издавачот, со кој издавачот го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластена берза

(да се подвлече за вршењето на која услуга издавачот има склучено договор со овластеното правно лице)

со овластеното правно лице

(назив и седиште на овластеното правно лице)

застапувано од _____.

(име и презиме на директорот како лице овластено да го застапува овластеното правно лице)

(Точка 6 се пополнува во случај кога издавачот ангажирал овластено правно лице за вршење активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност)

7. Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор бр. _____ од _____ за спроведување на постапката на запишување на јавно (ден, месец, година)

понудените хартии од вредност со овластената берза

(назив и седиште на овластената берза)

застапувана од _____.

(име и презиме на лицето/лицата овластени да ја застапуваат овластената берза)

8. Список на поднесена документација

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Датум на поднесување на барањето
(ден, месец, година)

(назив на издавачот/овластеното правно лице, име, презиме, функцијата што ја извршува и потпис односно квалификуван дигитален сертификат на лицето одговорно да го застапува издавачот/овластеното правно лице)

Потпис и печат односно квалификуван дигитален сертификат на издавачот/овластеното правно лице

Прилог 2: Образец: И-Б-ЈП

И З Ј А В А

Ние долупотпишаните под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека:

- ќе ги извршуваме обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност утврдени со Законот за хартии од вредност или друг закон;
- одговараме за правните импликации на одобрувањето на барањето одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда согласно законските одредби;
- во Проспектот се содржани сите податоци кои треба да ги содржи и доколку е потребно да бидат содржани и други истите ќе бидат вклучени пред да биде објавен во јавноста во конечната верзија одобрена од Комисијата за хартии од вредност; и
- сите документи и податоци кои треба да се достават во прилог на барањето се доставени и доколку е потребно ќе биде извршено дополнување во согласност со законските и подзаконските прописи со кои се регулира постапката за давање одобрение за издавање на хартии од вредност.

Датум (ден, месец, година)

(назив на издавачот, име, презиме, функцијата што ја извршува и потпис односно квалификуван дигитален сертификат на лицето одговорно да го застапува издавачот)

Потпис и печат односно квалификуван дигитален сертификат на издавачот

Прилог 3: Образец: ДП-Б-ЛП

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ
КОН БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

1. Број и датум на актот за стекнување на акциите и на актот за оттуѓување на акциите:

2. Причините поради кои се стекнати сопствените акции:

3. Причините поради кои се продаваат сопствените акции и

4. Делот од основната главнина што го претставуваат сопствените акции што се предмет на понудата за продажба.

Датум
(ден, месец, година)

(назив на издавачот/овластеното правно лице,
име, презиме, функцијата што ја извршува
и потпис односно квалификуван дигитален
сертификат на лицето одговорно да го
застапува издавачот/овластеното правно лице)

Потпис и печат односно квалификуван
дигитален сертификат на
издавачот/овластеното правно лице

полагање најмалку еден примерок од новите финансиски извештаи преку овластените учесници на пазарот на хартии од вредност – членки на овластената берза и овластениот депозитар.

Член 5

(1) Лицето кое запишува хартии од вредност односно неговиот полномошник задолжително пополнува и потпишува изјава, согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој Правилник. Доколку изјавата за запишување на хартии од вредност, односно уписницата е во електронска форма потпишана со дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.

(2) Уписницата од став 1 на овој член се пополнува и потпишува во два примероци, од кои еден за издавачот, а другиот за лицето кое запишало хартии од вредност.

(3) Уписницата од став 1 на овој член претставува доказ за запишани хартии од вредност кои се продаваат по пат на јавна понуда.

(4) Уписницата од став 1 на овој член се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавна понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување. Овластениот учесник ги чува сите уписници до завршување на рокот за запишување на хартиите од вредност, а потоа само оние кои се со правна важност ги доставува до издавачот.

Член 6

Издавачот е должен, по завршување на рокот за запишување, по барање на лицата кои запишале хартии од вредност да им стави на увид список на сите запишани хартии од вредност.

Член 7

Доколку до истекот на рокот за запишување се запишат повеќе хартии од вредност од обемот на емисијата, распределбата на запишаните хартии од вредност се врши согласно Актот за издавање на хартиите од вредност на издавачот.

Член 8

(1) Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар е должен на секое лице кое запишало и уплатило хартии од вредност од јавната понуда да му достави извештај за склучување на трансакцијата во

рок од два дена по денот на склучувањето. Доставувањето на извештајот се врши на начин договорен со клиентот.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи податоци за:

а) називот на издавачот на хартиите од вредност од јавната понуда со кои е тргувано;

б) видот, родот и класата на хартиите од вредност со кои е тргувано;

в) видот на налогот - куповен или продажен;

г) количината на хартиите од вредност со кои е тргувано;

д) цената по која хартиите од вредност се купени, односно продадени;

ѓ) надоместокот за извршената трансакција;

е) датумот на приемот на налогот за тргување;

ж) датумот на порамнување на трансакцијата и

е) напомена дека порамнувањето ќе се изврши по завршувањето на рокот за запишување и уплата на јавната понуда на хартии од вредност и дека правата од хартиите од вредност ќе настанат од моментот на нивното запишување во овластениот депозитар.

Член 9

(1) По завршувањето на емисијата, хартиите од вредност се запишуваат во книгата на хартии од вредност на друштвото која се води во овластениот депозитар за хартии од вредност.

(2) Правата и обврските од хартии од вредност настануваат од моментот на нивното запишување во овластениот депозитар за хартии од вредност.

Член 10

Доколку издавачот определил процент на успешност на емисијата и ако се запишат помалку хартии од вредност отколку што изнесува утврдениот процент на успешност, емисијата се прогласува за неуспешна и издавачот е должен на лицата кои запишале и уплатиле хартии од вредност од таа емисија да им ги врати уплатените средства зголемени со депозитна камата која е дефинирана во член 2 став 1 точка 12 од Законот за хартии од вредност.

Член 11

Издавачот е должен постапката за запишување хартии од вредност да ја спроведе во рокот утврден со Актот за издавање на хартии од вредност.

Член 12

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**ИЗЈАВА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (УПИСНИЦА)**

НАПОМЕНА: Запишувањето на хартиите од вредност се врши врз основа на покана за запишување на хартии од вредност во весникот _____ на ден _____ година, проспект за запишување хартии од вредност, како и Акт за издавање хартии од вредност (Одлука за емисија) бр. ____ од _____ година. Лицето кое запишува хартии од вредност е запознаено со содржината на Проспектот и Актот за издавање на хартии од вредност.

Место и време (датум, час и минута) на запишување на хартиите од вредност _____

I ДЕЛ (го пополнува овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на овластената берза и овластениот депозитар)

1. Податоци за акционерското друштво - издавач на хартиите од вредност

Назив и седиште: _____

Адреса: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Лице за контакт: _____

Единствен даночен број: _____

2. Податоци за емисијата на хартии од вредност

Редослед на емисијата: _____

Износ на емисијата: _____

Број и вид (род) и класа на хартии од вредност што се издаваат: _____

Номинална вредност на хартиите од вредност: _____

Продажна цена на хартиите од вредност: _____

Начин на плаќање на хартиите од вредност: _____

Начин на распределба на хартиите од вредност: _____

Рок за реализација на емисијата: _____

Рок за упис на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар: _____

Рок за упис на хартиите од вредност во депозитарот на хартии од вредност: _____

II ДЕЛ (го пополнува лицето кое запишува хартии од вредност)

1. Податоци за хартиите од вредност кои се запишуваат

Вид (род) и класа на хартиите од вредност: _____

Број (количина) на хартии од вредност: _____

Начин на плаќање на запишаните хартии од вредност: _____

2. Податоци за лицето - купувач на хартиите од вредност

Име и презиме (за физичко лице); назив и седиште (за правно лице): _____

Адреса: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Лице за контакт (за правните лица): _____

ЕМБГ / ЕДБ / Број на пасош за странско лице / ЕМБГ на полномошникот: _____

Државјанство: _____

Потпис односно дигитален сертификат на
лицето кое запишува долгорочни хартии
од вредност:

Потпис односно дигитален
сертификат на одговорното лице на
овластениот учесник на пазарот на хартии
од вредност - членка на овластената берза
и овластениот депозитар, кое го примило
налогот за купување на хартии од
вредност од јавна понуда:

М.П.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5064.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Водолија“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Водолија“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 21,00 г, чистота на среброт од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“ и ознаката „Ag925“.

- на левата страна на реверсот е прикажан портрет на Водолија како носи стомна со вода на рамото. Водата се истура од стомната и го опкружува вметнатото кружно кобалтно стакленце на коешто е отпечатено со ѕвездието на хороскопскиот знак Водолија.

На долниот дел, по должината на периметарот, е претставен симболот на хороскопскиот знак Водолија отпечатен на стомна, како и името на овој знак на латински јазик.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги и симболот на Водолијата, а делумно и косата и брановите од водата) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-5/2014
30 октомври 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

5065.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мал Папраник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мал Папраник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мал Папраник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17671/1
3 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5066.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пополжани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пополжани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пополжани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17827/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5067.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трапчин Дол-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трапчин Дол-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трапчин Дол-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17828/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5068.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвивци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвивци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црвивци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17829/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5069.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Жван, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Жван, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Жван.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17830/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5070.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осломеј, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осломеј, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Осломеј.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-17831/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5071.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прилеп, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прилеп, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Прилеп.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18084/1
10 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5072.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горни Балван, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горни Балван, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горни Балван.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18256/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5073.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зајас-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зајас-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Зајас-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18257/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5074.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Болно, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Болно, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Болно.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18258/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5075.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Царев Двор, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Царев Двор, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Царев Двор.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18259/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5076.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кравари-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кравари-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кравари-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18260/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5077.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гопеш, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гопеш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гопеш.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18261/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5078.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Македонски Брод, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Македонски Брод, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Македонски Брод.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18262/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5079.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сетоле, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сетоле, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сетоле.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18263/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5080.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Конско, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Конско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Конско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18264/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5081.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Туин, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Туин, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Туин.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18265/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5082.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Белица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18266/1
14 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5083.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Годивје, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Годивје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Годивје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18455/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5084.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вапила, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вапила, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вапила.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18456/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5085.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Баниште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Баниште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Баниште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18457/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5086.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кнежино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кнежино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кнежино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18458/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5087.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лисичани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лисичани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лисичани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18459/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5088.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Злетово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Злетово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Злетово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-18460/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5089.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 16.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добровница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добровница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добровница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-18461/1

16 октомври 2014 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески с.р.**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****5090.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за издавање на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 4.11.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке бр.18 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“ со планирана моќност од 200 kW и со локација на КП бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ бр.18 Струмица;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-186;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.468, КО Нов Дојран, Општина Дојран;
- планирана моќност на електроцентралата: 200 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 9.3.2015 година (Согласно договорот за Јавно приватно партнерство за реализација на проект изградба на мини хидроелектрична централа „ТОПЛЕЦ“ бр. 02-462/1 од 28.11.2011 година, Анекс на договорот бр. 05-1791/18 од 20.9.2012 година и Анекс 2 на договорот бр. 02-9147/1 од 2.9.2014 година);
- датум на престанок на важење на ова решение: 9.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“ со планирана моќност од 200 kW и со локација на КП бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-180/14
4 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014162